



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Министерство за труд и социјална политика

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Број 04-4013/2
22.05. 2014 година
Скопје

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ број 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), а во врска со член 3 став 2 од Законот за инспекција на трудот („Службен весник на РМ., бр. 35/1997, 29/2002, 29/2011 и 164/2013) и член 13 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ број 50/2010; 162/2010; 157/2011; 147/2013 и 41/2014), Заменик Министерот за труд и социјална политика на ден 22.05.2014 година донесе

ПРАВИЛНИК
за изменување и дополнување на
Правилникот за систематизација на работните места во
Министерството за труд и социјална политика

Член 1

Во Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика број број 04-8093/2 од 12.12.2012, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика број 04-2052/1 од 19.03.2013, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика број 04-3344/1 од 23.05.2013, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика број 04-3928/1 од 14.06.2013, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика број 04-6933/1 од 23.09.2013, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика број 04-103934/4 од 17.12.2013 и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика број 04-11249/1 од 30.12.2013, во дел I. Општи одредби член 2 се менува и гласи:

„Со овој правилник се утврдува и систематизацијата на работните места и на Управата за прашања на борци и воени инвалиди, орган во состав на министерството.(во натамошен текст орган во состав).“

Во член 2 по став (1) се додава став (2) кој гласи:

„Министерството за труд и социјална политика во својот состав има орган со својство на правно лице, Државен инспекторат за труд. Со Државниот инспекторат за труд раководи директор. Актот за систематизација на работните места на Државниот инспекторат за труд, на предлог на директорот го донесува министерот за труд и социјална политика.“

Член 2

Во дел II Распоред и опис на работни места, во член 7, бројот 424 се менува и гласи **353**.

Во дел II, член 7, работните места со реден број “7” и “16” се бришат.

Член 3

Во дел II, член 7, точка 5, подточка 5.2. Одделение за нормативни, општи и заеднички работи, во работното место со реден број “81.Докуменарист-архивар” во делот Звање бројот “36” се заменува со бројот “5”, во делот Општина каде е лоцирано работното место зборот и бројот “Скопје (21) се заменува со зборот и бројот „Скопје (5)“, а зборовите и броевите “Брод Мак. (1), Гостивар (1), Дебар (1), Делчево (1), Кавадарци (1), Охрид (1), Прилеп (1), Велес (1), Св. Николе (1), Штип (6), “ се бришат .

Член 4

Во дел II, член 7, точка 5, подточка 5.2 во работното место со реден број “92 Хигиеничар-курир (8 извршители).” во делот Реден број и назив на работното место по зборовите “Хигиеничар- Курир” бројот “8” се заменува со бројот “5”.

Во делот Општина каде е лоцирано работното место зборовите “Берово (1), Битола (1), Кавадарци (1), Кичево (1), Кочани (1), Ресен (1), Тетово (1) и Штип (1); “ се заменуваат со зборовите: “Битола (1), Гостивар (1), Гевгелија (1), Куманово (1), Струмица (1).” .

Член 5

Во дел II, член 7, во точка 8, кај работното место со реден број 166. Раководител на сектор за труд во делот на работните должности се брише деветата работна должност, а во подточка 8.1 Одделение за труд, по работното место со реден број “169” се додава ново работно место “169-а” кое гласи:

Реден број и назив на работното место:	169-а Нормативна дејност во областа на безбедност и здравје при работа
Звање:	Советник
Одговорен пред:	Раководител на одделение
Општина каде е лоцирано работното место:	Скопје.
Цел:	Спроведување на регулаторна функција во насока на развивање и усогласување на законската и подзаконска регулатива во областа на Безбедност и здравје при работа со меѓународните норми и стандарди
Работни должности:	<ul style="list-style-type: none">- Прави анализа и компаративни студии на меѓународни законски акти од областа на безбедност и здравје при работа;- Учествува во работата на работната група за усогласување на законски и подзаконски акти од областа на безбедност и здравје при работа согласно НПАА програмата за подрачјето безбедност и здравје при работа- Дава насоки и упатства во подготвување на закони и други прописи од областа на безбедност и здравје при работа

<ul style="list-style-type: none"> - Прави стручна обработка на материјали од областа на безбедност и здравје при работа содржани во извештаите на Европската Комисија; - Ја следи примената на препораките од МОТ; - Подготвуваат извештаи и информации, мислења и одговори на пратенички прашања поврзани со областа безбедност и здравје при работа ; - Врши и други работи што ќе му ги довери раководителот, а се во надлежност на одделението 	
Посебни услови потребни за вршење на работата:	
Вид на образование:	Правни студии - завршен VII/1 степен или стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС
Работно искуство во структурата:	најмалку Три (3) години работно искуство во структурата
Други професионални квалификации, способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети	Познавање на англиски или друг светски јазик, Познавање на MS Office апликации и користење на Интернет

Член 6

Во дел II, член 7, точка 16, подточка 16.1 Одделение за боречка и инвалидска заштита во работното место со реден број “350.Доставувач во управата” во делот Звање“ по зборовите ” Помлад референт ” бројот “4” се заменува со бројот “5”, во делот Општина каде е лоцирано работното место по зборот “Скопје(4);” се додаваат зборовите “Куманово (1).” .

Член 7

Во дел II, член 7, точка, 17 Државен инспекторат за труд “со работните места од реден број 351 до 424 се бришат.

Член 8

Согласно извршените изменувања и дополнувања во интегралниот текст во Правилникот се вршат изменувања и дополнувања и во табеларниот преглед на работните места како составен дел на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика

Член 9

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се применува и ќе се објавува на огласната табла и на интернет страницата на Министерството за труд и социјална политика по добивањето писмена согласност од Агенцијата за администрација.

Број 04- /2

22. 05. 2014 година

Скопје

ЗАМЕНИК МИНИСТЕР,

Ибрахим Ибрахими